

## ФАУНИСТИЧКА АНАЛИЗА НА *SCAEVA PYRASTRI* L.

Весна Крстеска  
Институт за тутун - Прилеп

### ВОВЕД

*Scaeva pyrastri* Linnaeus (1758) е насекаде распространет, миграторен, антро-пофилен вид на осоликата мува. Овој вид се храни со голем број видови лисни вошки *S. pyrastri* е утврден како предатор на лисната

вошка *Myzus persicae* Sulzer на тутунот (Јанушевска, 2001, Крстеска 2007). Радева (1984), видот го утврдила во голема бројност на тутунот во Бугарија.

### МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ НА РАБОТА

Испитувањата беа извршени во текот на 2003-2005 година. Ги применивме следниве методи за ловење на осоликите муви: метод-преглед на 20 стракови тутун; метод на Davies-преглед на 100 тутунски листови; метод-жолти водени садови и метод-косење со кечер.

Собирањето на материјалот со помош на различните методи се вршеше во текот на целата вегетација на тутунот, од садењето па се до последната берба, во интервал од 10 дена.

Во текот на тригодишните проучу-

вања направивме детална квантитативна анализа на *S. pyrastri* на тутунот во Прилепско.

Врз база на уловениот материјал, извршивме и соодветни пресметки за фаунистичките истражувања, со користење на следниве параметри: активна доминантност, активна абундантност, константност или фреквентност и динамика на популацијата.

Со цел да го одредиме бројниот однос на машките и женските индивидуи, го пресметавме сексуалниот индекс Si.

### РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

*Scaeva pyrastri* Linnaeus, 1758 припаѓа на подфамилија Syrphinae, трибус Syrphini, род *Scaeva* Fabricius, 1805.

Видот *S. pyrastri* е облигатен афидофаген вид и се развива само кога се храни со лисни вошки. Овој вид се храни со голем број на видови лисни вошки.

#### Квантитативна анализа

Квантитативната анализа на *S. pyrastri* на тутунот во Прилепско, во 2003-2005 година, покажа различна застапеност во зависност од годините.



Слика 1 Мажјак од *S. pyrastri* (дорзално)  
Photo. 1 Male of *S. pyrastri* (dorsal view)

## Метод - преглед на 20 стракови тутун

Бројната застапеност на афидофагниот вид *S. pyrastri* во 2003-2005 година е прикажана на Табела 1. Со методот преглед на 20 стракови тутун, вршени се по 10 контроли годишно и прегледани се вкупно 600 стракови тутун или по 200 годишно. Во текот на испитувањата, прегледани се вкупно 17608 тутунски листови или 5813 тутунски листови во 2003 година, 5851 во 2004 година и 5944 во 2005 година.

Во 2003 година *S. pyrastri* на тутунските насади е застапена од почетокот на август па се до крајот на вегетацијата на тутунот. Максимална појава на ларви е утврдена на 10.8. Куклите се присутни на тутунските стракови се 20<sup>th</sup> септември. Вкупно се констатирани 28 јајца, 44 ларви, 37 кукли (од кои 12 паразитирани) и едно имаго.


Според вкупната сума на врнежи и нивниот распоред во текот на вегетацијата на тутунот, 2003 беше најсушната година во те-

кот на нашите испитувања (Климатијаграм 1).

Погодните услови во 2004 година условија голема бројност на лисни вошки и воопшто, голема бројност на сите видови осолики муви на тутунот. Повисоките температури и правилениот распоред на врнежите во септември овозможија развиток на осоликите муви се до крајот на септември и почетокот на октомври (Климатијаграм 2).

Во текот на 2004 год. овој вид беше застапен во поголема бројност, со вкупно 153 јајца, 291 ларва, 215 кукли (од кои 64 паразитирани) и 2 имага. Ларвите се утврдени од втората декада на јули па се до почетокот на октомври.

Максимален број на јајца и ларви беше регистриран на 20.8., а на кукли на 1.9. Поголема бројност на паразитирани кукли е утврдена во втората декада на септември, што е во согласност со природните текови на синџирот на исхрана на инсектите.



Климатијаграм 1, 2, 3 и 4 (Прилеп, 668 м)

Climate diagram 1, 2, 3 and 4 (Prilep, 668 m)

И во 2005 година имаше услови за успешен развиток на осоликите муви, се до крајот на септември и почетокот на октомври (Климатијаграм 3). На тутунските насади *S. pyrastri* е застапен од 20.7. се до крајот на вегетацијата на тутунот, во поголема бројност. Максималниот број на јајца и ларви е во август. Видот е застапен со 140 јајца, 301 ларва, 208 кукли (од кои 55 паразитирани) и 2 имага.

Процентуалната застапеност на осоликите муви во 2003-2005 год. на тутунот во Прилепско, утврдена по методот преглед на 20 стракови тутун е прикажана на Графикон 1. Во тригодишниот период *S. pyrastri* е застапен со 26,31% и заедно со видовите *Sphaerophoria scripta* L. и *Sphaerophoria rueppelli* W. го сочинува главното јадро на афидофагните лебдилки, со 86,27%.

Табела 1- Бројна застапеност на *Scaeva pyrastri* на тутунот во 2003-2005

Метод: преглед на 20 тутунски стракови

Table 1- Numeric representation of *Scaeva pyrastri* on tobacco in 2003-2005


Method: check of 20 stalks

Датум на преглед Date of check	2003					2004					2005					
	<i>Scaeva pyrastri</i>					<i>Scaeva pyrastri</i>					<i>Scaeva pyrastri</i>					
	j	л	к	пк	и	j	л	к	пк	и	j	л	к	пк	и	
01.07	320					352	139				344	290				
10.07	349	47				371	3218	4			385	7400				
20.07	506	3795				514	10749	5	11	3	510	9200	2	8	2	
01.08	628	14218	12	17		582	22694	2	17	5	597	28870	41	49	19	
10.08	652	15009	10	19	4	649	19178	21	35	16	5	653	23010	11	51	
20.08	713	10493	6	7	13	1	704	10045	69	88	24	7	1	712	12578	
01.09	739	4086		1	4	2	1	718	8374	32	74	43	17	1	773	
10.09	686	1103		1	2		665	3582	19	46	23	10		671	9543	
20.09	618	15			3	4	678	1028	5	11	37	25		692	1031	
01.10	602				3		618	79		5				607	54	
<b>Вкупно</b>	<b>5813</b>	<b>48766</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>5851</b>	<b>79086</b>	<b>153</b>	<b>291</b>	<b>151</b>	<b>64</b>	<b>2</b>	<b>5944</b>	<b>95104</b>
<b>Total</b>															<b>140</b>	<b>301</b>
															<b>153</b>	<b>55</b>
															<b>2</b>	

Легенда: j- јајце, л- ларва, к- кукла, пк- паразитирана кукла, и- имаго

Legend: e- eggs, l- larvae, p- pupae, pp- parasitised pupae, i- imago

Графикон 1- Процентуална застапеност на афидофагните видови од фам. Syrphidae, 2003-2005  
 метод: преглед на 20 стракови тутун  
 Figure 1- Percentage representation of aphidophagous species of the Syrphidae family, 2003-2005  
 Method: check of 20 stalks



#### Метод на Davies: преглед на 100 тутунски листови

Со методот на Davies, од парцелката заразена со лисни вошки, по случаен избор земавме по 100 тутунски листови, на секои десет дена во текот на вегетацијата. Во текот на тригодишниот период прегледани се вкупно 3000 тутунски листови или 1000 годишно.

Во 2003 година (Табела 2) единките од *S. pyrastri* се утврдени во помала бројност во однос на другите две испитувани години. На тутунските насади во 2003 година видот е констатиран од почетокот на август сè до крајот на вегетацијата на тутунот.

Наредната 2004 година, ларвите од *S. pyrastri* се уврдени од 20.7. па се до почетокот на октомври. Максималниот развиток


на јајца и ларви е кон крајот на август до почеток на септември.

*S. pyrastri* во 2005 година се јавува од 1.8. до 20.9. Максималниот развиток на ларви е од средината на август до почетокот на септември.

На тутунот во Прилепско, по овој метод (Графикон 2) видот *S. pyrastri* учествува со 22,11% во афидофагниот комплекс од фамилијата Syrphidae.

Може да се констатира дека *S. pyrastri*, *S. scripta* и *S. rueppelli* се најзастапените осолики муви на тутунот и по метод на преглед на 100 тутунски листови заземајќи 90% од вкупниот број на сите констатирани афидофагни осолики муви.

Графикон 2- Процентуална застапеност на афидофагните видови од фам. Syrphidae, 2003-2005  
 метод: преглед на 100 листови тутун  
 Figure 2- Percentage representation of aphidophagous species of the Syrphidae family, 2003-2005  
 Method: check of 100 leaves



Табела 2- Бројна застапеност на *Scaeva pyrastri* на тутунот во 2003-2005

Метод: преглед на 100 тутунски листови

Table 2- Numeric representation of *Scaeva pyrastri* on tobacco in 2003-2005

Method: check of 100 leaves

Датум на преглед Date of check	2003					2004					2005					
	<i>Scaeva pyrastri</i>					<i>Scaeva pyrastri</i>					<i>Scaeva pyrastri</i>					
	Bpof nra aphids Number of aphids	Bourn nra aphids Number of aphids	Bpof nra aphids Number of aphids	Bourn nra aphids Number of aphids	Bpof nra aphids Number of aphids	Bourn nra aphids Number of aphids	Bpof nra aphids Number of aphids	Bourn nra aphids Number of aphids	Bpof nra aphids Number of aphids	Bourn nra aphids Number of aphids	Bpof nra aphids Number of aphids	Bourn nra aphids Number of aphids	Bpof nra aphids Number of aphids	Bourn nra aphids Number of aphids		
01.07						34										
10.07						705										
20.07	225					4262	2	4				904				
01.08	1108	2	5			8006	2	4	2			1991				
10.08	5249	4	7	2		7108	6	5	2	1			5083	1	7	
20.08	4013	1	2	4		4021	20	33	13	2			5792	5	14	
01.09	937		1	1	1	3067	11	19	20	5			2533	8	17	
10.09	16		3	2		1189	2	9	10	7			4018	14	14	
20.09						2		204	1	3	8	4		1281	11	7
01.10									11	2				107	2	5
<b>Вкупно</b>	<b>11548</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>28607</b>	<b>44</b>	<b>79</b>	<b>55</b>	<b>19</b>	<b>21751</b>	<b>41</b>	<b>65</b>	<b>41</b>	<b>13</b>	
Total																

Легенда: j- јајце, l- ларва, к- кукла, пк- паразитирана кукла, и- имаго  
Legend: e- eggs, l- larvae, p- pupae, pp- parasitised pupae, i- imago

### Метод на жолти водени садови

Кај овој метод е искористена атрактивноста на жолтата боја за ловење на адултите од осоликите муви. За разлика од претходните два метода, со овој метод се ловат само имагата од проучуваниот вид. Со методот на жолти водени садови видот *S. pyrastri* е утврден во мала бројност во сите испитувани години.

Видот во 2003 година е констатирана

на прегледот на 10<sup>ти</sup> јули и 20<sup>ти</sup> август (Табела 3).

Во 2004 година, имагата од *S. pyrastri* се регистрирани од 10<sup>ти</sup> август се до почетокот на октомври. Констатирани се 7 имага, од кои сите се женки.

Видот *S. pyrastri* во 2005 година е утврден во средината на август во мала бројност.

Табела 3- Бројна застапеност на *Scaeva pyrastri* во 2003-2005

метод: жолти водени садови

Table 3- Numeric representation of *Scaeva pyrastri*, 2003-2005  
Method: yellow water traps

Датум на преглед Date of check	2003		2004		2005	
	♀	♂	♀	♂	♀	♂
20.06						
01.07						
10.07	1					
20.07						
01.08						
10.08			1		1	
20.08	1		1		1	1
01.09			2			
10.09			1			
20.09			1			
01.10			1			
10.10						
<b>Вкупно Total</b>	<b>2</b>		<b>7</b>		<b>2</b>	<b>1</b>


На Графикон 3 е претставена процентуалната застапеност на осоликите муви во испитуваниот тригодишен период, по методот

на жолти водени садови. Моде да се констатира дека *S. pyrastri* е застапен со 8,82%.

Графикон 3- Процентуална застапеност на осоликите муви во 2003- 2005

метод: жолти водени садови

Figure 3- Percentage representation of hoverflies, 2003-2005  
Method: yellow water traps



## Метод-косење со кечер

И со овој метод се ловат само имагата од проучуваниот вид. Со методот на косење со кечер видот *S. pyrastris* е утврден во мала бројност во сите испитувани години.

Табела 4- Бројна застапеност на *Scaeva pyrastri* во 2003-2005

метод: косење со кечер

Table 4- Numeric representation of *Scaeva pyrastri*, 2003-2005

Method: sweep net catcher


Датум на преглед Date of check	2003		2004		2005	
	♀	♂	♀	♂	♀	♂
01.06						
10.06						
20.06						
01.07						1
10.07						
20.07						
01.08					1	
10.08		1			1	
20.08						
01.09						1
10.09						
20.09						
01.10						
<b>Вкупно</b> <b>Total</b>	1				2	2

Графикон 4- Процентуална застапеност на осоликите муви во 2003-2005

метод: косење со кечер

Figure 4- Percentage representation of hoverflies, 2003-2005

#### Method: sweep net catcher



На Графикон 4 е прикажана процен-  
туалната застапеност на осоликите муви во  
периодот 2003-2005, според методот косење

со кечер. Во тригодишните испитувања видот *S. pyrastri* е застапен со 0,71%.

При проучувањата во текот на 2003-2005 година констатирајме дека единките од *S. pyrastri*, беа присутни на тутунските стракови во различни развојни стадиуми, во ист временски период. Различните генерации се преклопуваат и со миграција од соседните култури.

Во 2003 година јајцата на тутунските стракови ги констатирајме во текот на август, додека во 2004 и 2005 година во периодот од 20<sup>ти</sup> јули до 20<sup>ти</sup> септември.

Ларвите на тутунските стракови во 2003 ги утврдивме во текот на август и почетокот на септември. Во 2004 година ларвите се констатирани во периодот од 10<sup>ти</sup> јули до крајот на септември, а во 2005 година од 20<sup>ти</sup> јули до крајот на вегетацијата на тутунот.

Зголемувањето на ларвената абудантност приближно се совпаѓа со периодот на масовната репродукција на

лисните вошки на тутунот.

Куклите на тутунските растенија најчесто ги констатирајме од 20<sup>ти</sup> јули до крајот на вегетацијата на тутунот во 2004 и 2005 година и од 10<sup>ти</sup> август до 20<sup>ти</sup> септември во 2003 година.

Бидејќи видот *S. pyrastri* е миграторен вид, може да се најде скоро насекаде, со значително зголемување на популацијата доцна во лето.

Со помош на различните методи, имагата во тутунските насади ги утврдивме во најголема бројност од 10<sup>ти</sup> август до 1<sup>ви</sup> септември. Тие се констатирани најрано од 1<sup>ви</sup> јули, а најдоцна до 1<sup>ви</sup> октомври.

Сексуалниот индекс изнесува 0,61, што значи дека во текот на испитуваните години (2003-2005) женките беа побројни од мажјаците.

### Фаунистичка анализа

#### а) Застапеност на видот

Квантитативната анализа е базирана на вкупно 1833 единки од *S. pyrastri*, што претставува 22,84% од вкупниот број единки од Diptera, Syrphidae на тутунот (Табела 5). Со методот преглед на 20 стракови тутун

уловени се 77,58% од вкупниот број единки од *S. pyrastri*, со методот преглед на 100 тутунски листови 21,50%, со методот на жолтите водени садови 0,65% и со методот косење со кечер 0,27%.

Табела 5- Вкупна застапеност на видот *Scaeva pyrastri* според применетите методи и ниво на доминантност

Table 5- Total representation of *Scaeva pyrastri* according to the applied methods and level of dominance

Методи Methods	Вкупно единки Total number of individuals		Активна доминантност Active dominance %
	Број	%	
Преглед на 20 страка тутун Check of 20 tobacco stalks	1422	77,58	
Преглед на 100 тут. листови Check of 100 tobacco leaves	394	21,50	
Жолти водени садови Yellow water traps	12	0,65	
Косење со кечер Sweep net catcher	5	0,27	
<b>Вкупно- Total</b>	<b>1833</b>	<b>100,00</b>	<b>22,84</b>

Видот *S. pyrastri* е утврден во сите испитувани години и при сите испитувани методи.

Најголем број единки се застапени во 2004 година- 47,30%, а најмал во 2003 година- 8,18% (Табела 6).

*S. pyrastri* е доминантен вид со активна доминантност од 7,53% во 2003 година до 30,75% во 2005 година (Табела 7).

Индивидуалната густина на видот *S. pyrastri* е најниска во 2003 година и изнесува само 2,68%, а највисока во 2004 година - 15,48%.

Според фреквенцијата на појавата и врзаноста за одредена површина, *S. pyrastri* е акцесорен вид со константност што се движи од 28,57% во 2003 година до 44,64% во 2004.

Табела 6- Бројна и процентуална застапеност на видот *Scaeva pyrastri*  
според испитуваните методи по години  
Table 6- Numeric and percentual representation of *Scaeva pyrastri* according to the applied methods, by years

Година Year	Преглед на 20 страж. тутун Check of 20 tobacco stalks		Преглед на 100 страж. листови Check of 100 tobac. leaves		Жолти водени садови Yellow water traps		Косење со кечер Sweep net catcher		Вкупно Total	
	Bрој на единки Number of individuals	Застапеност во Representation %	Bрој на единки Number of individuals	Застапеност во Representation %	Bрој на единки Number of individuals	Застапеност во Representation %	Bрој на единки Number of individuals	Застапеност во Representation %	Bрој на единки Number of individuals	Застапеност во Representation %
2003	110	8,92	37	7,77	2	5,00	1	0,41	150	8,18
2004	661	29,85	197	25,58	7	12,5	2	0,59	867	47,30
2005	651	33,25	160	29,85	3	7,50	2	1,67	816	44,52
2003-2005	1422	26,31	394	22,11	12	8,82	5	0,71	1833	100,00

Табела 7- Квантитативни показатели за популацијата на *Scaeva pyrastri*  
Table 7- Quantitative data on *Scaeva pyrastri* population


Година Year	Активна доминантност Active dominance	Активна абунданц Active abundance	Константност Constancy
	%	%	%
2003	7,53	2,68	28,57
2004	25,65	15,48	44,64
2005	30,75	14,57	32,14

## 6) Динамика на популацијата

Динамиката на популацијата на *S. pyrastri* (Графикон 5) покажува дека во биоценозата на тутунот овој вид е присутен

од почетокот на јули до крајот на септември. Овој вид се јавува во голема бројност во ентомоценозата на тутунот.

Графикон 5- Динамика на популацијата на *Scaeva pyrastri*, 2003-2005  
Figure 5- Dynamics of population of *Scaeva pyrastri*, 2003-2005



Од графиконот може да се види дека популацијата е најбројна од 1<sup>ви</sup> август до 10<sup>ти</sup> септември во 2005 година и од 10<sup>ти</sup> август до 10<sup>ти</sup> септември во 2004 година, со максимум на 20.8. во двете испитувани години. Во 2003 година има многу мала густина на популацијата, со максимум на 10.8.

*S. pyrastri* е доминантен вид во фауната на Diptera, Syrphidae и е акцесорен вид во ентомоценозата на тутунот во Прилепско.

Бројноста на овој предаторски вид е во зависност од бројноста на лисните вошки и климатските фактори.

## ЗАКЛУЧОЦИ

*S. pyrastri* е облигатен афидофаген вид. Во текот на испитувањата го утврдивме како предатор на лисната вошка *M. persicae* на тутунот.

Видот е утврден во сите испитувани години и при сите испитувани методи.

Динамиката на популацијата на *S. pyrastri* покажува дека во биоценозата на тутунот овој вид е присутен од почетокот на јули до крајот на септември. Популацијата е

најбројна од 1<sup>ви</sup> август до 10<sup>ти</sup> септември во 2005 година и од 10<sup>ти</sup> август до 10<sup>ти</sup> септември во 2004 година, со максимум на 20.8. во двете испитувани години. Во 2003 година има многу мала густина на популацијата со максимум на 10.8.

Во текот на 2003-2005 година видот е утврден во голема бројност на тутунските насади.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Fauna Europaea [www.faunaeur.org/taxon\\_tree](http://www.faunaeur.org/taxon_tree).
2. Јанушевска В., 2001. Предатори и паразити на лисната вошка *Myzus persicae* Sulz. на тутунот. Магистерски труд. Земјоделски факултет Скопје.
3. Крстеска В., 2007. Афидофагни осолики муви (Diptera, Syrphidae) на тутунот во Прилепско. Докторска дисертација. Факултет за земјоделски науки и храна- Скопје.
4. Радева К., 1984. Сирфидни мухи-афидофаги (Diptera, Syrphidae), видов состав, биология и екология на най-разпространетите видови. Докторска дисертација, Бугарија.
5. Scaeva [www.bioimages.org.uk/HTML/T1336.HTM](http://www.bioimages.org.uk/HTML/T1336.HTM).
6. Schneider F., 1947. On the overwintering of *Lasiopticus pyrastri* L. and *Lasiopticus seleniticus* Meig. Mitt schweiz ent Ges 20: 306-316.
7. Schneider F., 1958. Artificial flowers in determining the winter quarters, food plants and daily movements of *Lasiopticus pyrastri* and other hoverflies. Mitteilungen der schweizerischen entomologischen Gesellschaft 31: 1-24.
8. Simova-Tošić, D., Vuković, M., Gajić, M., 1989. Prilog proučavanju osolikih muva (Diptera, Syrphidae) predstavnika lislinskih vaši. Zaštita bilja, Vol. 40 (2), br.188, Beograd.
9. Speight M. C. D., 2000. Irish Syrphidae (Diptera) Pt. 1 Species accounts and distribution maps. In: Speight M.C.D., Castella E., Obrdlik P., Ball S. (eds.) Syrph the net: the database of European Syrphidae (Diptera) Volume 18, 215 pp, Syrph the net publications, Dublin.

## FAUNISTIC ANALYSIS OF *SCAEVA PYRASTRI* L.

V. Krsteska  
Tobacco Institute-Prilep

## SUMMARY

*Scaeva pyrastri* Linnaeus, 1758 belongs to sub-family Syrphinae, tribe Syrphini, genus *Scaeva* Fabricius, 1805. *S. pyrastri* was confirmed in all years of studying and with all studying methods in a great number. Population dynamics of *S. pyrastri* shows that this species is present in the tobacco biocenosis from the beginning of July until the end of September. Population is mostly numbered from 1 August until 20 September 2005 and from 10 August until 20 September in 2004, with its maximum on 20 August in both studied years. There was very low level of population density in the year 2003 with its maximum on 10 August. *S. pyrastri* was present in a great number in the hoverflies fauna in tobacco entomocenosis.

### Author's address:

Vesna Krsteska  
Tobacco Institute Prilep  
Republic of Macedonia